



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830
Službeni vjesnik SR
Makedonija
91001 Skopje
fab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок 11 септември 1983
БЕЛГРАД
БРОЈ 47 ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

568.

Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/83), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на својата седница од 26 мај 1983 година, го утврди подолу изложениот пречистен текст на Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите.

Пречистениот текст на Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите ги опфаќа: Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), Законот за измени и дополненија на Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и Законот за измени и дополненија на Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82), во кои е означен денот на влегување во сила на тие закони.

АС бр. 484
26 мај 1983 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот
собор на Собранието на
СФРЈ,
д-р Борис Петковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ И ЗА РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ, ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ

(Пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се определуваат општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, според чии прописи односно одлуки и во чија корист се плаќаат даноците и придонесите од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните, и се уредува решавањето на суди-

рите на републички, односно покраински закони со законите на другите републички, односно автономните покраини во областа на даноците, придонесите и таксите.

Член 2

Одредбите на овој закон се применуваат и врз даноците, придонесите и таксите што ги плаќаат граѓански правни лица, како и врз даноците, придонесите и таксите што се плаќаат од приходите што ќе ги остварат странски лица во Југославија, ако со важечките прописи или со меѓудржавните, односно меѓународните договори не е определено поинаку.

Член 3

Како личен доход на работник, во смисла на овој закон, се подразбира дел од доходот што му припаѓа на работникот за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби.

Како личен доход, во смисла на овој закон, се подразбира и личниот доход што работниот човек ќе го оствари со личен труд самостојно во вид на занимање или со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани.

Како приходи на граѓани се подразбираат, во смисла на овој закон, приходот остварен по основ на имот и имотни права, вкупниот годишен приход на граѓаните, приходот што странско лице го остварува во Југославија, како и поединечно остварениот приход на граѓаните и на граѓанските правни лица кај корисниците на општествени средства.

Член 4

Како даноци и придонеси од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните се подразбираат сите даноци и придонеси, односно издвојувања што имаат карактер на придонеси што според прописите за нивното воведување се плаќаат од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните.

Како издвојување што има карактер на придонес во смисла на став 1 од овој член, се подразбира секое издвојување од личниот доход на работникот, односно од приходот на работникот и граѓанинот што според прописот односно одлуката за неговото воведување, без оглед на називот, се плаќа во корист на самоуправната интересна заедница која на работникот и на граѓанинот или на членовите на нивното семејство им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење, за кои тоа издвојување се плаќа.

II. ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ОДНОСНО ОД ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЃАНИТЕ

Член 5

Даноците од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните се плаќаат според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија живее работникот или граѓанинот.

Член 6

За плаќање на даноците од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните, како територија на општествено-политичката заедница на која живее работникот или граѓанинот се смета, во смисла на овој закон, територијата на општествено-политичката заедница на која е живеалиштето на работникот или граѓанинот, ако со овој закон не е определено поинаку.

Ако живеалиштето на работникот, односно на граѓанинот и живеалиштето на членовите на неговото семејство не се на територијата на иста општествено-политичка заедница, како територија на општествено-политичката заедница на која живее работникот или граѓанинот се смета, во смисла на овој закон, територијата на општествено-политичката заедница на која е живеалиштето на членовите на семејството на работникот или граѓанинот.

Како членови на семејството, во смисла на овој закон, се сметаат брачниот другар, децата, родителите, усвоеникот и усвоителот што работникот, односно граѓанинот е должен да ги издржува според законот и ги издржува.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, за плаќање даноци од личните доходи што работниот човек ќе ги оствари самостојно со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓанин, како територија на општествено-политичката заедница на која живее работниот човек се смета, во смисла на овој закон, територијата на општествено-политичката заедница на која се наоѓа деловната просторија во која работниот човек ја врши својата дејност.

Член 7

Даноците на поединечно остварени приходи на граѓани, што му се пресметуваат при исплата на тие приходи на граѓанинот, се плаќаат според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија е живеалиштето на граѓанинот.

Член 8

Даноците на приходите што ги плаќаат странски лица и граѓански правни лица се плаќаат според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија е остварен приходот.

Како територија на општествено-политичката заедница на која е остварен приходот, во смисла на став 1 на овој член, се подразбира територијата на општествено-политичката заедница на која се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд, седиштето на деловната единица, на друг корисник на општествени средства, на граѓанско правно лице, односно на граѓанин што врши исплата на приходите (во понатамошниот текст: исплатувач).

Член 9

За плаќање на данокот од вкупниот приход на граѓани, како територија на која живее граѓанинот се смета територијата на општествено-политичката заедница на која граѓанинот има живеалиште.

Ако обврзникот на данокот од вкупниот приход на граѓани го смени живеалиштето, се смета дека живеел на територијата на онаа општествено-политичка заедница на која во текот на годината најдолго време имал живеалиште.

За плаќање на данокот од вкупниот приход на граѓани, како територија на која странско физичко лице живее се смета територијата на општествено-политичката заедница на која тоа лице има живеалиште или привремен престој, според прописите за движењето и престојот на странци во Југославија.

Член 10

Обврзникот на данок од личниот доход од земјоделска дејност што има земјиште на територијата на општествено-политичката заедница на која е неговото живеалиште, како и земјиште на територијата на друга општествено-политичка заедница, плаќа данок од личниот доход од земјоделска дејност според прописите и во корист на онаа општествено-политичка заедница на чија територија е неговото живеалиште.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако обврзникот на данок од личниот доход од земјоделска дејност нема земјиште на територијата на општествено-политичката заедница на која му е живеалиштето, плаќа данок од личниот доход од земјоделска дејност според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа земјиштето.

III. ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ОДНОСНО ОД ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЃАНИТЕ

Член 11

Придонесите од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните се плаќаат според одлуката и во корист на самоуправната интересна заедница која на работникот и граѓанинот или на членовите на нивното семејство им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите за кои се плаќаат тие придонеси.

Како самоуправна интересна заедница од став 1 на овој член за задоволување на потребите и интересите од областа на основното образование, културата, физичката култура, непосредната детска заштита и социјалната заштита се подразбира самоуправната интересна заедница што се наоѓа на територијата на онаа општествено-политичка заедница на која работникот, односно работниот човек има живеалиште. Ако живеалиштето на работникот односно работниот човек и живеалиштето на членовите на нивното семејство не се на територијата на иста општествено-политичка заедница, како самоуправна интересна заедница која обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење услуги на работникот, работниот човек или на членовите на нивното семејство, се подразбира самоуправната интересна заедница што се наоѓа на територијата на онаа општествено-политичка заедница на чија територија е живеалиштето на членовите на семејството на работникот, односно на работниот човек.

Како самоуправна интересна заедница од став 1 на овој член за задоволување на потребите и интересите во областите на општествените дејности што не се опфатени со став 2 од овој член, како и за задоволување на потребите и интересите од областа на здравственото осигурување, пензиското и инвалидското осигурување, додатокот на деца и вработувањето и од областа на материјалното производство се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница на која е седиштето на основната организација на здружен труд или седиштето на деловната единица во која работникот работи, односно на територијата на која се наоѓа деловната просторија во која работниот човек ја врши својата дејност.

Ако основната организација на здружен труд, односно нејзина деловна единица привремено упати работник на работа надвор од територијата на општествено-политичката заедница на која е нејзино седиште, придонесите за задоволување на потребите и интересите од став 2 на овој член и понатаму се плаќаат според одлука, односно според самоуправна спогодба и во корист на самоуправната интересна заедница што се наоѓа на територијата на

општествено-политичката заедница на која е седиштето на основната организација на здружен труд, односно седиштето на нејзината деловна единица.

Како деловна единица, во смисла на став 3 од овој член, се подразбираат погони, продавници, стоваришта, претставништва и други работни единици што не се организирани како основни организации на здружен труд.

Придонесите од личниот доход од земјоделска дејност и од други приходи на земјоделците се уплатуваат според одлука и во корист на самоуправна интересна заедница во која обврзникот на придонесот плаќа данок од личниот доход од земјоделска дејност.

IV. РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ОДНОСНО ПОКРАЙНСКИОТ ЗАКОН СО ЗАКОНИТЕ НА ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ, ОДНОСНО АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ

Член 12

Во поглед на данокот на недвижен имот и имотни права на недвижности, данокот на приходите од недвижен имот и имотни права на недвижности, и данокот на промет на недвижности и права на недвижности, важат прописите на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа недвижниот имот.

Во поглед на данокот на подвижен имот и данокот на приходи од подвижен имот, имотните и другите права на подвижен имот, важат прописите на републиката, односно на автономната покраина на чија територија граѓанинот — обврзник на тие даноци има живеалиште.

Член 13

Основна организација на здружен труд што трајно врши дејност на територијата на повеќе републики, односно автономни покраини, во поглед на даноците и придонесите од доходот на основната организација на здружен труд е должна да ги применува прописите што важат на територијата на секоја република, односно автономна покраина на чија територија основната организација на здружен труд трајно врши дејност, односно да ги применува одлуките на самоуправната интересна заедница која на таа организација или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите за кои и се плаќаат придонесите на таа самоуправна интересна заедница.

Член 14

Како трајно вршење дејност на основна организација на здружен труд, во смисла на член 13 од овој закон, се подразбира вршењето дејност на територија на една република, односно автономна покраина во траење од најмалку шест месеци непрекинато, како и вршењето сезонска дејност во траење од најмалку три месеци непрекинато, односно и до три месеци — ако истата сезонска дејност се врши секоја година во исто место и на територија на иста република, односно автономна покраина.

Член 15

Како самоуправна интересна заедница што на основната организација на здружен труд од член 13 на овој закон или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите, за кои се плаќаат придонеси од доходот на основната организација на здружен труд, се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа на територијата на републиката, односно автономната покраина на која основната организација на здружен труд трајно врши дејност.

Како самоуправна интересна заедница што на основните организации на здружен труд на териториите на повеќе републики, односно автономни покраини, или на работниците на тие организации им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите за кои се плаќаат придонеси од доходот, се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што врши дејност на територии или на делови од територии на повеќе републики, односно автономни покраини на кои основните организации на здружен труд трајно вршат дејност.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, како самоуправна интересна заедница што на основната организација на здружен труд или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите во областа на здравственото осигурување, пензиското и инвалидското осигурување, додатокот на деца и вработувањето, се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа на територијата на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд односно седиштето на нејзината деловна единица.

Член 16

Во поглед на таксите важат прописите на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на органот, односно организацијата на општествено-политичката заедница за чија работа се плаќа таксата или на чија територија се користи услугата.

Член 17

Ако основната организација на здружен труд во своето книговодство располага со податоци за пресметување на доходот за дел од дејноста што трајно ја врши на територијата на одделна република, односно автономна покраина, податоците за пресметување на даноците и придонесите од доходот според член 13 на овој закон може да ги утврди врз основа на пресметката на доходот остварен на територијата на таа република, односно автономна покраина.

Основната организација на здружен труд што не располага со податоците од став 1 на овој член, ги пресметува даноците и придонесите од доходот на основната организација на здружен труд врз основа на дел од доходот што е сразмерен на учеството на исплатените лични доходи на работниците што вршат дејност на територијата на таа република, односно автономна покраина во вкупен износ на исплатените лични доходи во основната организација на здружен труд во периодот за кој се утврдува доходот.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, ако основната организација на здружен труд располага со книговодствени податоци за пресметување на дел од доходот што се однесува на деловните единици, податоците за пресметување на придонесите од доходот за здравствено осигурување, за пензиско и инвалидско осигурување, за додаток на деца и за вработување, ќе ги утврдува врз основа на тие податоци.

Ако основната организација на здружен труд не располага со книговодствени податоци за пресметување на дел од доходот што се однесува на деловните единици, придонесите од став 3 на овој член се пресметуваат врз основа на делот од доходот на основната организација на здружен труд што е сразмерен на учеството на исплатените лични доходи на работниците во деловната единица на основната организација на здружен труд во вкупниот износ на исплатените лични доходи во основната организација на здружен труд во периодот за кој се утврдува доходот.

Како даноци и придонеси од доходот на основната организација на здружен труд на кои се однесуваат одредбите на ст. 1 до 4 на овој член се подразбираат даноците и придонесите чијашто основа се утврдува врз основа на остварениот доход на основната организација на здружен труд.

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 18

Даноците и придонесите од чл. 6 и 11 на овој закон, што работниците ги плаќаат од личните доходи и даноците на приходите на граѓаните од чл. 7 и 8 на овој закон, што се плаќаат при исплата на личните доходи, односно приходите, ги пресметува запира и уплатува исплатувачот.

Даноците и придонесите од личните доходи и приходите на граѓаните, освен даноците од став 1 на овој член ги плаќа граѓанинот — обврзник на даноци.

Член 19

Работникот, односно граѓанинот е должен на исплатувачот, што од негово име ги пресметува, запира и уплатува даноците и придонесите од личните доходи односно приходите да му даде податоци за своето живеалиште, односно за живеалиштето на членовите на своето семејство.

Член 20

Даноците и придонесите, односно издвојувањата што имаат карактер на придонеси за основно образование, култура, физичка култура, непосредна детска заштита и социјална заштита кои според одредбите на овој закон се плаќаат спрема живеалиштето на работникот и граѓанинот, односно живеалиштето на членовите на нивните семејства, се пресметуваат во тековната година според стапките објавени во службеното гласило на републиката, односно на автономната покраина.

Член 21

Одредбите на овој закон согласно се применуваат и врз работните заедници што вршат работи за организациите на здружен труд, врз земјоделските и други задруги, деловните здруженија, банките, заедниците на осигурувањето, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, општествено-политичките организации, и други општествени организации, здруженијата на граѓаните организирани на општествено-политичките заедници и врз други организации и заедници.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок основна организација на здружен труд или друго општествено правно лице, освен орган на општествено-политичка заедница:

— ако не ги примени прописите што важат на територијата на општествено-политичката заедница на која таа трајно врши дејност, односно не ја примени одлуката на самоуправната интересна заедница што на организацијата или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите (член 13);

— ако податоците за пресметување на даноците и придонесите од доходот не ги утврди врз основа на пресметката на доходот остварен на територијата на републиката односно автономната покраина за делот на дејноста што ја врши трајно на тери-

торијата на таа република, односно автономна покраина или ако не изврши пресметка на даноците и придонесите од доходот врз основа на делот од доходот што е сразмерен на учеството на исплатените лични доходи на работниците што вршат дејност на територијата на таа република, односно автономна покраина во вкупен износ на исплатените лични доходи во основната организација на здружен труд во периодот за кој се утврдува доходот (член 17).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во основната организација на здружен труд или во друго општествено правно лице.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница.

Член 23

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице — исплатувач ако ненавремено или неточно ги пресмета запре или уплати даноците и придонесите од личните доходи и приходите на работниците и граѓаните (член 18).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице кај исплатувачот.

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот — исплатувач ако ненавремено или неточно ги пресмета, запре или уплати даноците и придонесите од личните доходи и приходите на работниците и граѓаните (член 18 став 1).

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, односно на самоуправната интересна заедница кое во пропишаниот рок нема да ги достави на објавување прописите, односно одлуките или нивните изводи (член 20).

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Одредбите на чл. 13, 14, 15 и 17 од овој закон се применуваат од 1 јануари 1975 година.

Член 25

Одредбите на член 17 ст. 3 до 5 од Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите, како и на чл. 3 и 7 од Законот за измени и дополнувања на Законот за применување на прописите и за решавање на судири на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) се применуваат од 1 октомври 1976 година.

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за регулирање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72), освен одредбите на чл. 5, 6 и 8 од тој закон што се однесуваат на даноците и придонесите од личните доходи од земјоделска дејност и од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности, коишто остануваат во сила до 31 декември 1975 година.

Член 27

Обврските по основа на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд чијашто основа се утврдува врз основа на оства-

рениот доход за здравствено осигурување, за пензиско и инвалидско осигурување, за додаток на деца и за вработување на оние основни организации на здржен труд што имаат деловна единица на територијата на друга општествено-политичка заедница, утврдени врз основа на периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1976 година, се сметаат како конечни обврски за тој период.

По исклучок, ако основната организација на здружен труд по завршната сметка за 1976 година не оствари доход од кој може да ги надомести пропишаните обврски, во поглед на враќањето на соодветниот придонес од став 1 на овој член ќе се постапи на начин определен со важечките прописи.

569.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата р... ру... а ра... д... жностите на федерацијата за 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), во точка 1 во одредба под 1 бројот: „5.497.955.500“ се заменува со бројот „5.437.955.500“. Во одредбата под 2 бројот „36.984.452.500“, се заменува со бројот: „37.044.452.500“.

2. Во распоредот на девизи за 1983 година, кој е составен дел на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1983 година, редниот број 14 се менува и гласи:

„14 Сојузен секретаријат за народна одбрана

Нестоковни плаќања:

— службени патувања	27,084.000	
— претставништва	85,426.000	
— котизации	1,993.000	
— лекувања во странство	23,510.000	
— специјализации	84,002.000	
— други плаќања	3,434.000	223,449.000

Стоковни плаќања 35.279,156.000

Вкупно: 35.504,605.000.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 462

4 август 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

570.

Врз основа на член 38 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК

1. Во Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/83), во Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот, кој е отпечатен кон таа одлука и претставува нејзин составен дел, во колоната 4 досегашната форма на увозот се заменува со нова форма на увозот во следниот тарифен број:

Тарифен број	Наименување на стоката	Поранешната скратеница за формата на увозот	Се заменува со скратеницата за формата на увозот
1	2	3	4
25.01	Сол (вклучувајќи и камена сол, морска сол и сол за јадење), чист натриум-хлорид; раствори на сол во вода; морска вода:		
	1) Сол за јадење	ЛБ	Кк
	4) Друго	ЛБ	Кк

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 463

11 август 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

571.

Врз основа на член 82 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ

1. Во Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/83 и 40/83), во точка 15 на крајот се додаваат зборовите: „врз основа на усвое-

ните програми за стопанска и туристичка пропаганда, и тоа: на име стопанска пропаганда до износ од 950,105.000 динари, а на име туристичка пропаганда до износ од 549,000.000 динари“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Правото од став 1 на оваа точка ќе се користи во роковите утврдени со самоуправната спогодба што ќе ја склучат Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Стопанската комора на Југославија за финансирање на стопанската пропаганда во странство, односно со самоуправната спогодба што ќе ја склучат Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Ту-

ристичкиот сојуз на Југославија за финансирање на туристичката пропаганда во странство.“,

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 466

25 август 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

572.

Врз основа на член 4 од Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/82), на предлог на Сојузниот секретаријат за финансии, со претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

1. Во Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, која е составен дел на Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, се вршат следните измени и дополненија:

1) текстот под ред. бр. 1 до 4 се менува и гласи:

„1	ЛБ 28.04/1г	Кислород, азот, водород и благородни (инертни) гасови, друго Ех. Хелиум во шишиња	25 парч.	431.742
2	ЛБ 28.30/1и	Хлориди на калциум Ех. Калциум хлорид	500 t	7,073.239
3	ЛБ 32.09/46	Други бои, вклучувајќи ги и водените бои, друго Ех. Разни бои, спреј	1000 парч.	5.122
4	ЛБ 38.19/3ж-13	Хемиски производи и препарати на хемиската и на сродни индустрии, (вклучувајќи ги и оние што се составени од мешаници на природни производи), неспомнати и неопфатени во другите тарифни броеви, препарати, друго Ех. — Калиум хлорид Хемиски препарати за спектографи и хематографи — Снежен цемент	3 парч. 200 kg 3000 kg	2.555 210.009 44.060“

2) по ред. број 4 се додава нов ред. број 4а, кој гласи:

„4а	ЛБ 39.02/46	Полиетилен во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти, други Ех. Пластични ленти за изработка на пропусници	400 компл.	608.272
		3) во ред. број 5 алинеја 1 се менува и гласи: „— Пластични плочки за жичарници	300 парч.	39.607“
		Во алинеја 2 во колоната 5 зборовите: „3.000 мет.“ се заменуваат со зборовите: „2016 мет.“, а во колоната 6 бројот: „7,456.630“ се заменува со бројот: „8,734.883“		

		Во алинеја 3 во колоната 6 бројот: „7,300.000“ се заменува со бројот: „1,627.405“.	
		Во алинеја 4 во колоната 5 зборовите: „2 комплета“ се заменуваат со зборовите: „67.702 парч.“ а во колоната 6 бројот: „9,200.000“ се заменува со бројот: „6,743.722“	
		По алинеја 4 се додаваат две нови алинеи кои гласат:	
„5а	ЛБ 40.01/2	— фолии за пропусници	35.000 парч. 315.773
		— пластичен кабел за расвета	30 парч. 1.040“
		4) по ред. број 5 се додава нов ред. број 5а, кој гласи:	
		Природен каучук, освен латекс	
		Ех:	
		Течен каучук	50 t 2,302.500“
		5) во ред. број 6 во колоните 5 зборовите: „1.000 парч.“ се заменуваат со зборовите: „80 парч.“, а во колоната 6 бројот: „107.380“ се заменува со бројот: „9.713“	
		6) по текстот под ред. број 6 се додаваат четири нови редни бр. кои гласат:	
„6а	ЛБ 40.14/5	Други производи од незатврднат вулканизиран каучук (меки гуми), друго	
		Ех.	
6б	ЛБ 43.01/81	Гумен обрач за калем на жичарници	50 парч. 21.646
		Новинска хартија	
		Ех.	
6в	ЛБ 43.07/2	Гото-хартија	234 t 5,434.541
		Хартија и картон (освен хартија за печатење и пишувачко), премачкана (превлечена), импрегнирана со вештачки или синтетички смоли (освен лепилата)	
		Ех.	
6г	ЛБ 48.19/1	Премачкана хартија	440 t 23,189.856
		Самолепиви етикети	
		Ех.	
„7а	ЛБ 59.07/5	Летротан и летрасет комплети разни	50 компл. 33.050“
		7) по вер. број 7 во колоната 6 бројот: „609.859“ се заменува со бројот: „718.728“	
		8) По текстот по ред. број 7 се додава нов ред. број 7а, кој гласи:	
		Ткаенини превлечени со лепило или со скробни материји, што се употребуваат за надворешно поврзување на книги и сл., друго	
		Ех	
		— Самолепива свила во разни бои за стартни броеви	10 m ² 33.050
		— Прилепиви ткаенини за етикети	2000 m 110.167“
		9) во ред. број 8 во колоната 5 зборовите: „900 парч.“ се заменуваат со зборовите: „40 парч.“, а во колоната 6 бројот: „505.200“ се заменува со бројот: „17.431“	
		10) текстот под ред. број 9 се менува и гласи	
„9	ЛБ 70.17/4а	Лабораториско стакло, друго	
		Ех	
		Шишиња за земање мостри	2500 парч. 224.410“
		11) во ред. број 10 во колоната 2 ознаката: „ЛБ“ се заменува со ознаката: „Кв“, во колоната 5 зборовите: „390 парч.“ се заменуваат со зборовите: „388 парч.“, а во колоната 6 бројот: „3,261,319“ се заменува со бројот: 2,700.654“	

		По алинеја 1 се додава нова алинеја, која гласи:		
		„— прибор за конструкцијата на сигурносни мрежи	113 парч.	102.674“
		12) во ред. број 11 во колоната 5 зборовите: „7 парч.“ се заменуваат со зборовите: „30 парч.“, а во колоната 6 бројот: „689.011“ се заменува со бројот: „570.715“		
		13) ред. број 12 се брише		
		14) во ред. број 13 во колоната 6 бројот: „106.023“ се заменува со бројот: „61.463“		
		15) текстот под ред. број 14 се менува и гласи:		
„14	ЛБ 79.06/2	Вијчени стоки и заковки, од цинк		
		Ех		
		Нитни, клипсеви, закови	5070 парч.	52.115“
		16) по ред. број 14 се додаваат три нови ред. броеви, кои гласат:		
„14а	ЛБ 82.01/1	Рачен алат, лопати		
		Ех		
		Лопати, метални, широки за собирање на снег	50 парч.	82.625
14б	Кв 82.03/3в	Рачен алат, клешти, друго		
		Ех		
		Клешти за нитнување на пропусници	34 парч.	59.812
14в	ЛБ 83.07/4	Ламби и светлечки тела од прости метали, друго		
		Ех		
		— Осветление (light-show)	2 парч.	49.499
		— Расветна арматура за флуоресцентни цевки	230 парч.	6.207,936“
		17) во ред. број 15 во колоната 2 ознаката „ДК“ се заменува со ознаката „Кв“, а во колоната 6 бројот: „3,533.000“ се заменува со бројот: „2,797.995“		
		18) во ред. број 16 во колоната 2 ознаката: „ДК“ се заменува со ознаката „Кв“, а во колоната 6 бројот: „22,129.503“ се заменува со бројот: „14,615.183“		
		19) текстот под ред. број 17 се менува и гласи:		
„17	ЛБ 84.11/4а-3	Вентилатори, други		
		Ех		
		Вентилатора	8 парч.	10.317“
		20) По ред. број 17 се додаваат два нови ред. броеви, кои гласат:		
„17а	ЛБ 84.13/1 и 4	Горилници за ложишта на гас, делови		
		Ех		
		— Делови на уреди за ложење на гас	16 парч.	99.872
		— Горилници за ложишта со комбинирано гориво	3 парч.	2,000.000
17б	Кв 84.15/3б	Друга разделна опрема, други		
		Ех		
		Ледени ленти за скокалници	200 m	6,000.000
		21) во ред. број 18 во колоната 6 бројот: „2,296.703“ се заменува со бројот: „963.556“		
		22) По ред. број 18 се додаваат два нови ред. броеви кои гласат:		
„18а	ЛБ 84.18/1б	Центрифуги, други		
		Ех		
		Центрифуги за епрувети	1 парч.	368.438
18б	ЛБ 84.18/2а	Уреди за пречистување на гасови		
		Ех		
		Уреди за пречистување на гасови	1 парч.	11.530“
		23) текстот под ред. број 19 се брише		

		24) Во ред. број 20 во колоната 5 зборовите: „1 комплет“ се заменуваат со зборовите: „13 комплети“, а во колоната 6 бројот: „18,900.000“ се заменува со бројот: „25,500.545“.		
		По алинејата 1 се додава нова алинеја која гласи:		
		„— апарат за полнење и дезинфекција под притисок	5 парч.	438.822“
		25) текстот под ред. број 21 се менува и гласи:		
„21	Кв 84.22/7	Машини и уреди за дигање, делови		
		Ех		
		— Сајли	4 парч.	35.923
		— Разни делови за жичарници	1143 парч.	205.136
		— Делови за жичарници	4 парч.	707.861“
		26) текстот под ред. број 22 се менува и гласи:		
„22	ЛБ 84.35/3	Други машини за печатење		
		Ех		
		Офсет машини	10 парч.	6,007.522“
		27) текстот под ред. број 23 до 25 се брише		
		28) во ред. број 26 во колоната 2 ознаката: „ЛБ“ се заменува со ознаката: „Кв“.		
		Во алинеја во 5 колона зборовите: „3 парч.“ се заменуваат со зборовите: „4 парч.“, а во колоната 6 бројот: „156.175“ се заменува со бројот: „254.025“		
		29) во ред. број 27 во колоната 5 зборовите: „2 парч.“ се заменуваат со зборовите: „5 парч.“, а во колоната 6 бројот: „70.435“ се заменува со бројот: „16.525“.		
		По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи:		
		„— моторни пили за режење на лед	2 парч.	66.100“
		30) по ред. број 27 се додаваат два нови ред. броеви, кои гласат:		
„27a	Кв 84.52/36-1	Регистар-каси автономни рецепциони		
		Ех		
		Регистар за рецепциона каса	2 парч.	646.542
27b	Кв 84.52/36-2	Регистар-каси автономни, други		
		Ех		
		Регистарски конобарски каси	4 парч.	981.325“
		31) во ред. број 28 во колоната 6 бројот: „169,291.531“ се заменува со бројот: „175,147.912“		
		По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи:		
		„— Комплетен систем за автоматска обработка со централна единица и припаѓачки периферни единици	139 парч.	19,861.098“
		32) текстот под ред. број 29 се менува и гласи:		
„29	ЛБ 84.53/5	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, периферни единици		
		Ех		
		Модеми	64 парч.	5,511.826“
		33) во ред. број 30 текстот во алинејата се заменува со нова алинеја која гласи:		
		„— Хефтмашини	30 парч.	505.440“
		34) по ред. број 30 се додаваат два нова ред. броеви кои гласат:		

„30a	ЛБ	84.59/2	Машини и механички уреди со посебни функции, што не се распоредуваат ниту во еден тар. број од оваа глава, за јавни работи и сл.		
			Ех		
			Приклучни уреди за посипување на сол	6 парч.	1,541.946
30c	ЛБ	84.59/8a	Механички смуклалки		
			Ех		
			— Смуклалка за прав и вода	210 парч.	4,948.232
			— Моторен приклучок за вода	30 парч.	222.087“
			35) во ред. број 31 текстот на алинејата 1 се брише		
			Во алинеја 2 што станува алинеја 1 во колоната 5 зборовите: „6 парч.“ се заменуваат со зборовите: „9 парч.“, а во колоната 6 бројот: „26,334.00“ се заменува со бројот: „14.013.795“.		
			По алинејата 1 се додаваат четири нови алинеји кои гласат:		
			— Машини за перење, смукање и чистење	74 парч.	11,543.240
			— Уреди за перење на санитарни и други површини	130 парч.	1,264.092
			— Сервис количка со уред за перење на санитарни јазли	80 парч.	1,253.060
			— Машини за смукање и чистење на топли подови под притисок	10 парч.	791.846“
			36) во ред. број 32 во колоната 2 ознаката: „ЛБ“ се заменува со ознаката: „Кк“, во колоната 5 зборовите: „546 парч.“ се заменуваат со зборовите: „2 парч.“ а во колоната 6 бројот: „9,104.573“ се заменува со бројот: „8.912“.		
			По алинејата 1 се додава нова алинеја која гласи:		
			„— Арматуре со прибор за пумпи со висок притисок	3 парч.	3,631.564“
			37) текстот под ред. број 33 се менува и гласи:		
„33	ЛБ	84.63/36	Склопови на запченици, друго		
			Ех		
			Редуктор	2 парч.	1,980.352“
			38) во ред. број 34 во колоната 2 ознаката: „ДК“ се заменува со ознаката: „Кв“, во колоната 5 зборовите: „6 парч.“ се заменуваат со зборовите: „3 парч.“ а во колоната 6 бројот: „17,765.000“ се заменува со бројот: „12,426.561“.		
			39) текстот под ред. број 33 се менува и гласи:		
„35	ЛБ	85.02/36	Електромагнетски кочници, други		
			Ех		
			Електромагнетски кочници	2 парч.	110.531“
			40) под ред. број 35 се додава нов ред. број кој гласи:		
„35a	ЛБ	85.04/1a	Електрични акумулатори, други		
			Ех		
			— Никел-кадмиум батерии	570 парч.	2,304.852
			— Батерии акумулаторски	2 парч.	17.961“
			41) текстот под ред. број 36 се менува и гласи:		
„36	Кв	85.11/2a	Електрични или ласерски машини и апарати за заварување и нивни делови, друго		
			Ех		
			— Пиштоли за заварување	8 парч.	27.633
			Луминатори за заварување на пластични пропусници	11 парч.	50.118“

42) во ред. број 37 во колоната 2 ознаката: „ЛБ“ се заменува со ознаката: „Кв“, во колоната 5 зборовите: „10 парч.“, се заменуваат со зборовите: „2 парч.“, а во колоната 6 бројот: „2,281.392“ се заменува со бројот: „301.109“.

По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи:

„— Систем за симултано преведување 1 парче 4,033.491“

43) во ред. број 38 текстот на алинејата 1 се заменува со нова алинеја која гласи:

„— Звучници 85 парч. 3,334.786“

Во алинеја 2 зборовите: „52 парч.“ се заменуваат со зборовите: „25 парч.“, а во колоната 6 бројот: „689.011“ се заменува со бројот: „209.146“

Во алинеја 3 во колоната 5 зборовите: 24 парч.“ се заменуваат со зборовите: „23 парч.“, а во колоната 6 бројот „59.420“ се заменува со бројот: „47.941“

Во алинеја 4 во колоната 5 зборовите: „14 парч.“ се заменуваат со зборовите: „49 парч.“, а во колоната 6 бројот: „3,024.452“ се заменува со бројот: „2,054.293“

Алинеја 5 се брише.

Во алинеја 6 која станува алинеја 5 во колоната 5 зборовите: „23 парч.“ се заменуваат со зборовите: „12 парч.“, а во колоната 6 бројот: „133.974“ се заменува со бројот: „133.984“

Алинеја 7 се брише.

44) во ред. број 39 во колоната 2 ознаката: „ДК“ се заменува со ознаката: „Кв“.

Алинеи 1 и 2 се заменуваат со нова алинеја, која гласи:

„— Мобилна станица за монтажа на возила, со прибор 40 парч. 1,997.539“

45) текстот под ред. број 40 се менува и гласи:

„40 Кв 85.15/2

Телевизиски приемници во боја вклучувајќи ги и приемниците со вградени уреди за снимање и репродукција на звук

Ех

— Видео екран се опрема за ТВ систем од затворен круг (за програмата на затворањето на игрите) 1 парч. 8,000.000

— Монтажна конзола со осум канали со прибор 4 парч. 1,437.018“

46) по редниот број 40 се додаваат два нови редни броја кои гласат:

„40a ЛБ 85.15/9

Радио-навигациони помошни уреди, радар и радио-уреди за далечинско управување

Ех

— ILS радио-навигациони уреди за инструментално слетување 1 парч. 13,222.963

— Припаѓачки резервни делови — сет 1 парч. 523.642

— DME радио-навигациони уреди 1 парч. 4.813.068

— BOR радио-навигациони уреди 1 парч. 7,484.989

40b Кв 85.15/6

Други радиоприемници, вклучувајќи ги и приемниците со вградени уреди за снимање и репродукција на звук

Ех

Радио 1 парч. 10.000“

47) текстот под реден број 41 се менува и гласи:

„41 ЛБ 85.15/106

Радионавигациони уреди, делови на производи од точ. 8 и 9 на овој тарифен број

Ех

— Делови на радиоуреди 4 парч. 20.206

— Резервни делови за одржување — сет 2 парч. 4,062.951“

„41a ЛБ 85.17/1в	48) по редниот број 41 се додава нов реден број кој гласи:		
	Други електрични апарати за звучна сигнализација, други		
	Ех		
	Гасни турбини, за сигнализација на присуство на гас	1 парч.	11.253“
	49) во редниот број 42 во колона 6 бројот: „45.812.800“ се заменува со бројот: „31.939.633“		
	50) во редниот број 43 во колона 5 зборовите: „740 парч.“ се заменуваат со зборовите: „1242 парч.“, а во колона 6 бројот: „3.553.000“ се заменува со бројот: „2.226.689“		
	51) во редниот број 44 во колона 5 зборовите: „670 парч.“ се заменуваат со зборовите: „1460 парч.“, а во колона 6 бројот: „213.554“ се заменува со бројот: „3.288.960“		
	По алинеја 1 се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:		
	„— Апарати за разделна опрема	46 парч.	110.955
	— Електрични апарати за вклучување и исклучување	7 парч.	193.036
	— Сензор	1 парч.	193.200
	— Монитор, за контрола и сигнализација	2 парч.	37.792“
	52) по текстот под реден број 44 се додава нов реден број, кој гласи:		
„44a ЛБ 85.19/3	Отпорници константни		
	Ех.		
	Отпорници	13 парч.	4.900“
	53) во редниот број 45 во колона 2 ознаката: „ЛБ“ се заменува со ознаката: „Кк“, во колона 5 зборовите: „824 парч.“ се заменуваат со зборовите: „656 парч.“, а во колона 6 бројот: „168.426“ се заменува со бројот: „922.358“		
	54) по текстот под реден број 45 се додаваат 6 нови редни броја, кои гласат:		
„45a Кк 85.20/2	Сијалици со празнење освен ултравиолетови сијалици		
	Ех		
	Флуоресцентни светлечки цевки	500 парч.	110.167
45б ЛБ 85.21/1	Електронски микрокола		
	Ех.		
	Микрокола	5007 парч.	547.072
45в ЛБ 85.21/3	Диоди, транзистори и слични полупроводници		
	Ех.		
	Транзистори	290 парч.	19.111
45г ЛБ 85.22/26	Други електрични апарати, друго		
	Ех.		
	— Зајакнувачи на мерачи	9 парч.	41.076
	— Компактен студио-миксер	3 парч.	2.026.907
	— Миксер	4 парч.	301.331
	— Модулатори со фибер оптик кабел	1 парч.	600.536
45д ЛБ 85.23/16-1	— Електрични уреди за контрола на озвучувањето	24 парч.	2.274.320
	Изолирани електрични проводници, енергетски кабли со проводници од бакар		
	Ех		
	Кабли енергетски	6 парч.	6.089

45f	ЛБ	85.23/1в	Проводници изолирани со гума Ех. Проводници за електрични уреди	46 парч.	154.099.“
			55) во редниот број 46 алинеи 1 до 4 се заменуваат со три нови алинеи, кои гласат:		
			„— Трикоаксијален кабел	30 парч.	2,302.735
			— Коаксијален кабел	140 парч.	1,842.188
			— Повеќепарен микрофонски кабел	16 парч.	864.320.“
			56) во редниот број 47 во втората колона ознаките: „ПК“ се заменуваат со ознаката „Кк“, а во колона 6 бројот: „70,003.347“ се заменува со бројот: „51,326.060“		
			57) во редниот број 48 досегашната алинеја се заменува со две нови алинеи, кои гласат:		
			„— Трактори за чистење снег	18 парч.	83,843.911
			— Машини за одржување на скијачки патеки	1 парч.	375.000“
			58) текстот под реден број 49 се менува и гласи:		
„49	Кк	87.01/36-26	Трактори (освен оние од тар. број 87. 07) со или без уреди за одземање на сила, друго Ех Трактори за чистење снег	11 парч.	44,510.280“
			59) во реден број 50 во колоната 2 ознаката: „ПК“ се заменува со ознаката „Кк“, во колоната 5 зборовите: „6 парч.“ се заменуваат со зборовите: „2 парч.“, а во колона 6 бројот: „47,102.727“ се заменува со бројот: „7.389.471“		
			По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи:		
			„— Машини за чистење снег	1 компл.	10,795.338“
			60) Во редниот број 51 во колона 2 ознаката: „РК“ се заменува со ознаката „Кк“, а во колона 6 бројот: „20,034.924“ се заменува со бројот: „12,852.205“.		
			По алинеја 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:		
			„— Возила за чистење на сообраќајници	6 парч.	24,408.309
			— Машини за чистење на аеродромски писти со четки	2 компл.	12,311.180“.
			61) текстот под реден број 52 се менува и гласи:		
„52	Кк	87.03/13	Моторни возила за специјални цели, друго Ех		
			— Самоодно бифе кола со опрема	3 парч.	10,500.000
			— Моторни санки	10 парч.	1,966.098“.
			62) по текстот под реден број 52 се додаваат четири нови редни броја кои гласат:		
„52a	Кк	87.14/36	(вклучувајќи приколки) Други возила, без механички погон други возила, друго Ех		
			— Количка за собирање на нечисти алишта и отпадоци	22 парч.	138.062
			— Влечна бифе-кола со опрема	6 парч.	5,762.130
526	ЛБ	88.01	Балони и воздушни бродови Ех		
			— Хидрометеоролошки балони	3 парч.	87.044
			— Метеоролошки балони со посебна изработка (за програмата на отворањето на игрите)	100 парч.	1,200.000
52в	ЛБ	90.08/2	Кинематографски проектори со широчина 16 mm и повеќе Ех		
			Кинопроектори	2 парч.	1,000.000

52г Кв 90.10/1	Апарати за фотокопирање Ех	
	Апарати за фотокопирање	10 парч. 12,127.333“.
	63) во редниот број 53 во колона 5 зборовите: „1 парч.“ се заменуваат со зборовите: „2 парч.“, а во колона 6 бројот: „1,531.135“ се заменува со бројот: „691.456“.	
	64) во редниот број 54 во колона 5 зборовите: „912 парч.“ се заменуваат со зборовите: „1031 парч.“, а во колона 6 бројот: „18.486.548“ се заменува со бројот: „5.307.892“	
	По алинеја 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:	
	„— Рефлектори за сценска расвета (2-10 kW) со прибор (за програмата на затворањето на игрите)	1 парч. 9,500.000
	— Рефлектори рачни	4 комплет 755.297“.
„55 ЛБ 90.13/3	65) текстот под реден број 55 се менува и гласи:	
	Оптички апарати и инструменти кои не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број на оваа глава, ласери, друго	
	Ех	
	Ласерски проектори со програматор (за програмата на затворањето на игрите)	2 парч. 7,000.000
	66) во редниот број 56 алинеја 1 во колона 5 зборовите: „31 парч.“ се заменуваат со зборовите: „41 парч.“, а во колона 6 бројот: „169.963“ се заменува со бројот: „309.069“.	
	Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „301.466“ се заменува со бројот: „854.084“.	
	По алинеја 2 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:	
	„— Ветромери рачни	20 парч. 802.010
	— Автоматска метеоролошка станица за доставување податоци во кути временски растојанија	1 компл. 2,357.533
	— Метеоролошка врзана радиосонда	1 компл. 2,273.854“.
	67) По текстот под реден број 56 се додава нов реден број, кој гласи:	
„56 ЛБ 90.16/16-4	Инструменти, апарати и машини: мерни и контролни инструменти, апарати и машини: друго	
	Ех	
	— Синдир за мерење на должината на скоковите, немотачки	2 парч. 22.030
	— Аголна либела	3 парч. 14.321 “.
	68) во редниот број 57 во колона 5 зборовите: „10 парч.“ се заменуваат со зборовите: „5 парч.“, а во колона 6 бројот: „658.389“ се заменува со бројот: „1,865.215“.	
	69) во редниот број 58 во алинеја 1 во колона 6 бројот: „42.872“ се заменува со бројот: „47.241“.	
	Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „842.125“ се заменува со бројот: „342.125“.	
	70) Во редниот број 59 во колона 5 зборовите: „10 пар.“ се заменуваат со зборовите: „30 парч.“, а во колона 6 бројот: „4.594“ се заменува со бројот: „8.740“.	
	71) Во редниот број 60 во алинеја 1 во колона 6 бројот: „163.832“ се заменува со бројот: „474.916“	
	Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „93.462“ се заменува со бројот „106.530“	
	Во алинеја 3 во колона 5 зборовите: 31 пар.“ се заменува со зборовите: „30 парч.“, а во колона 6 бројот: „2,469.723“ се заменува со бројот: „2,705.000“.	
	72) По текстот под реден број 60 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:	

„60a ЛБ 90.23/2	Хидрометри, барометри психометри, друго		
	Ех		
	— Хидрометри — солни	3 парч.	16.525
	— Аспирациони психометри	15 парч.	454.220
	— Микробарометри	3 парч.	358.596
60b ЛБ 90.24/1	— Анероид барометри	3 парч.	61.473
	Манометри		
	Ех		
	Манометри	29 парч.	37.463“.
	73) во редниот број 61 во колона 5 зборовите: „70 парч.“ се заменуваат со зборовите: „88 парч.“, а во колона 6 бројот: „217.170“ се заменува со бројот: „552.387“.		
	74) Во редниот број 62 текстот на алинеја 1 се брише.		
	Во алинеја 2 која станува алинеја 1 во колона 5 зборовите: „2 комплета“ се заменуваат со зборовите: „15 парч.“, а во колона 6 бројот: „5.520.000“ се заменува со бројот: „15.500.000“.		
	75) во редниот број 64 алинеја 1 во колона 5 зборовите: „7 парч.“ се заменуваат со зборовите: „3 парч.“, а во колона 6 бројот: „17.009.384“ се заменува со бројот: „26.948.164“.		
	Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „18.906.456“ се заменува со бројот: „6.520.183“.		
	Во алинеја 3 во колона 5 зборовите: „1 парч.“ се заменуваат со зборовите: „14 парч.“, а во колона 6 бројот: „2.392.000“ се заменува со бројот: „2.112.817“.		
	По алинеја 3 се додаваат 15 нови алинеи, кои гласат:		
	„— Инструменти за испитување на челични јажиња	1 парч.	575.684
	— Апарати за ултразвук	1 компл.	6.968.183
	— Хроматограф со систем на лабораториски инструменти	1 компл.	2.452.515
	— Мерни инструменти	18 парч.	4.473.446
	— Генератор	2 парч.	385.822
	— Рецептор ИЛС	1 парч.	548.050
	— Осцилоскоп	3 парч.	418.781
	— Миливатметар	1 парч.	342.868
	— Бидирекционел ватметар	1 парч.	117.710
	— Мултиилметар	1 парч.	28.261
	— 50 OHMS/50 W charge soahiale	2 парч.	17.984
	— Тос метар	1 парч.	393.492
	— Фреквенцметар	3 парч.	520.918
	— Волтметар	2 парч.	727.283
	— Анализатор на спектри	1 парч.	990.280“.
„64a ЛБ 90.28/3г	76) По текстот под реден број 64 се додава нов реден број кај гласи:		
	Други електронски инструменти, други		
	Ех		
	Регулатори за автоматска регулациона температура	17 парч.	135.866“.
	77) Во редниот број 65 текстот на алинеја 1 се менува и гласи:		
	„— уреди за испитување на радиоврски	1 парч.	543.177“.
Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „55.121“ се заменува со бројот: „103.650“.			

Во алинеја 3 во колона 5 зборовите: „2 парч.“ се заменуваат со зборовите: „3 парч.“, а во колона 6 бројот: „15.311“ се заменува со бројот: „16.525“.

По алинеја 4 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| — специјални мерни инструменти и прибор за радиостаници | 1 компл. | 192.071 |
| — факсимилен приемник со пишувач | 5 парч. | 1,340.000“. |

78) Текстот под реден број 66 се брише.

79) Во редниот број 67 во колона 5 зборовите: „30 парч.“ се заменуваат со зборовите: „2 парч.“, а во колона 6 бројот: „160.769“ се заменува со бројот: „220.335“.

80) Во редниот број 68 алинеја 1 во колона 5 зборовите: „4 парч.“ се заменуваат со зборовите: „9 парч.“, а во колона 6 бројот: „240.894“ се заменува со бројот: „78.861“.

Во алинеја 2 во колона 5, зборовите: „11 парч.“ се заменуваат со зборовите: „15 парч.“, а во колона 6 бројот: „870.310“ се заменува со бројот: „640.676“.

Текстот на алинеја 3 се менува и гласи:

- | | | |
|--------------|----------|----------|
| „— Касетофон | 10 парч. | 42.275“. |
|--------------|----------|----------|

81) Текстот под реден број 69 се менува и гласи:

„69 ЛБ 92.12/1

Подготвени подлоги за звучни и други снимања

Ех.

Магнетофонска лента

2000 парч. 44.060“.

82) Во редниот број 70 во колона 5 зборовите: „15 парч.“ се заменуваат со зборовите: „2 парч.“, а во колона 6 бројот: „773.223“ се заменува со бројот: „93.642“.

83) Во ред. број 71 во колона 5 зборовите: „83 парч.“ се заменуваат со зборовите: „63 парч.“, а во колона 6 бројот: „6,032.674“ се заменува со бројот: „2,206.154“.

84) По текстот под реден број 71 се додава нов реден број, кој гласи:

„71a ЛБ 96.01/9

Метли и четки од грмушки или други растителни материјали, друго

Ех.

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| — Рачни чистачи за мазнење | 300 парч. | 785.784 |
| — Комплет за чистење стаклени површини | 100 парч. | 308.568“. |

85) Во редниот број 72 по алинеја 1 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

- | | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| „— Флипери | 23 парч. | 4,600.000 |
| — Апарати за видео игри | 15 парч. | 3,750.000“. |

86) Во текстот под реден број 72 се додава нов реден број кој гласи:

„72a ЛБ 97.06/5

Справи за спортови под ведро небо, освен производи што се распоредуваат во тарифниот број 97.04 скии и прибор

Ех.

Пластични стапови, скијачки 500 парч. 392.131“.

87) Во редниот број 73 алинеја 1 во колона 5 зборовите: „4.000 парч.“ се заменуваат со зборовите: „5.000 парч.“ а во колона 6 бројот: „306.227“ се заменува со бројот: „275.418“.

Алинеја 2 се брише.

Алинеја 3 која станува алинеја 2 се менува и гласи:

- | | | |
|--|------------|-----------|
| „— зглобни стапови од синтетички материјал за порти во слалом и велеслалом | 3000 парч. | 319.516“. |
|--|------------|-----------|

Во алинеја 4 која станува алинеја 3 во колона 5 зборовите: „10 парч.“ се заменуваат со зборовите: „100 парч.“, а во колона 6 бројот: „1.532“ се заменува со бројот: „66.100“.

Во алинеја 5 која станува алинеја 4 во колона 5 зборовите: „4 парч.“ се заменуваат со зборовите: „3 парч.“, а во колона 6 бројот: „779.760“ се заменува со бројот: „956.650“.

88) На крајот на спецификацијата во колона 6 бројот: „945.092.602“ се заменува со бројот: „906.789.103“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 465
21 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

573.

Ерз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, републиките и автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 ГОДИНА“

Член 1

Републиките и автономните покраини се согласни заради пошироко пропацирање на „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“, како манифестација на меѓународна соработка и афирмација на физичката култура на Југославија и на нејзината социјалистичка, неврзана и самоуправна политика во светот, да се издаде доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“.

Член 2

Републиките и автономните покраини се согласни доплатната поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“, да се издаде во две емисии во вкупен тираж од 100.000.000 парчиња, во апоен од по 2 динара.

Доплатната поштенска марка од став 1 на овој член ќе се продава во времето од 20 октомври до 20 ноември 1983 година и од 20 јануари до 20 февруари 1984 година.

Член 3

Републиките и автономните покраини се согласни со свои прописи да обезбедат во времето од 20 октомври до 20 ноември 1983 година и од 20 јануари до 20 февруари 1984 година да се плаќа доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ на сите поштенски пратки во внатрешниот промет, освен на весници и списанија.

Член 4

Републиките и автономните покраини се согласни приходот од продадената доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ да оди во корист на тие игри заради обезбедување на дел од средствата за покритење на трошоците за организирањето и одржувањето на „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“.

Член 5

Организаторот на „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ со Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони ќе ги договори начинот на изработката и височината на надоместот за покритење на трошоците за издавање и продажба на доплатната поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“.

Член 6

Овој договор влегува во сила кога ќе го усвојат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 7

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Во Белград, 14 јули 1983 година

За Собранието на Социјалистичка
Република Босна и Херцеговина,
Менсур Смајловиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Александар Андоновски, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на Социјалистичка
Република Словенија,
Руди Шепич, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на Социјалистичка
Република Србија,
Борисав Атанацковиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Саборот на Социјалистичка
Република Хрватска,
Јово Галиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на Социјалистичка
Република Црна Гора,
Мојсије Васовиќ, с. р.
заменик на републичкиот секретар
за финансии

За Собранието на Социјалистичка
Автономна Покраина Војводина,

Исидор Секички, с. р.

покраински секретар за финансии

За Собранието на Социјалистичка
Автономна Покраина Косово,

Руди Ресад, с. р.

покраински секретар за финансии

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11

19 август 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА

I

Се отповикува

Назар Мушички од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малезија.

II

Се назначува

Насте Чаловски, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малезија.

СОДРЖИНА:

Страна

568. Закон за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките, односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите (Пречистен текст) — — — — —	1349
569. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени са потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1983 година — — — — —	1353
570. Одлука за измена на Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список — — — — —	1353
571. Одлука за дополнително на Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки — — — — —	1353
572. Одлука за измени и дополненија на Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 — — — — —	1354
573. Договор за издавање доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ — — — — —	1365
Укази — — — — —	1366

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Гигића бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будевар војводе Мишића бр. 17.